



**Прилог кон сертификатот за акредитација на  
лабораторија за калибрација**  
*Annex to the Accreditation Certificate of  
Calibration Laboratory*  
**Бр. ЛК-009/ No. LC-009**

Датум: 27.01.2021  
Date: 27.01.2021

Го заменува прилогот од 22.01.2020  
Replace the annex from 22.01.2020

**1. АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО**

*Accredited body*

**Фармакем ДООЕЛ, СКОПЈЕ,  
Фармакем Лабораторија за животна  
средина - одделение за калибрации**

*Farmahem DOOEL, SKOPJE  
Farmahem Environmental Laboratory -  
Calibration department*

**2. ЛОКАЦИЈА/ИИ**

*Location/s*

**Манчу Матаќ бр. 23, 1060 Скопје  
Република Македонија**

*Manchu Matak 23, 1060 Skopje  
Republic of Macedonia*



**3. СТАНДАРД**

*Standard*

**MКС EN ISO/IEC 17025 : 2018**

*MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018*

**4. КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ  
НА АКРЕДИТАЦИЈАТА**

*A short description of the  
accreditation scope*

**Калибрација на механички големини:  
вolumen и проток на флуиди, сила.  
Хемиска анализа, референтни материјали:  
pH, кондуктивност, спектрофотометри.**

*Calibration of Mechanical quantities: volume  
and flow of fluids, force.  
Chemical Analysis, reference materials: pH,  
Conductivity, Photometers.*



5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА  
*Detailed description of the accreditation scope*

| Механички големини/ Волумен и проток на флуиди<br><i>Mechanical quantities/ Volume and flow of fluids</i> |  |  |  |   |                            |
|---|--|--|--|---|----------------------------|
| во лабораторија / <i>in the laboratory</i>  |  |  |  |   |                            |
| Реден број<br><i>No.</i>  | Предмет на калибрација<br><i>Subject of calibration</i>  | Мерен опсег<br><i>Measuring range</i>                                    | Калибрациска мерна можност<br><i>Calibration measurement capability (cmc)*</i> | Метода на калибрација<br><i>Method of calibration</i> | Забелешка<br><i>Remark</i> |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6                          |
| 1.  | Пипети со клип /<br><i>Piston Pipettes</i>   | 1 µl ÷ 10 µl<br>10 µl ÷ 100 µl<br>100 µl ÷ 1000 µl<br>1000 µl ÷ 10000 µl | 0,02 µl - 0,03 µl<br>0,04 µl - 0,16 µl<br>0,21 µl - 1,6 µl<br>1,8 µl - 17 µl   | MKC EN ISO 8655- 6:2009                               | /                          |
| Механички големини/ Сила<br><i>Mechanical quantities/ Force</i>   |  |  |  |   |                            |
| на терен / <i>on the field</i>  |  |  |  |   |                            |
| Реден број<br><i>No.</i>  | Предмет на калибрација<br><i>Subject of calibration</i>  | Мерен опсег<br><i>Measuring range</i>                                    | Калибрациска мерна можност<br><i>Calibration measurement capability (cmc)*</i> | Метода на калибрација<br><i>Method of calibration</i> | Забелешка<br><i>Remark</i> |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6                          |
| 2.  | Систем за мерење на сила кај машини за испитување метални материјали /<br><i>Metalic materials – calibration of force measuring system</i>                                   | 0,35kN ÷ 3000 kN   | 0,5 % relative   | MKC EN ISO 7500- 1:2019                               | /                          |
| 3.  | Калибрација на системот за мерење сила кај едноосни машини за испитување материјали /<br><i>Calibration of force measuring system of uniaxial materials testing machines</i> | 0,35kN ÷ 3000 kN   | 0,5 % relative   | MKC EN ISO 12390- 4:2009 Annex B                      | /                          |



**ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**INSTITUTE FOR ACCREDITATION OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA**

Хемиска анализа, референтни материјали/ pH  
*Chemical Analysis, reference materials/ pH*

- во лабораторија / in the laboratory
- на терен / on the field

| Реден број<br>No. | Предмет на калибрација<br><i>Subject of calibration</i> | Мерен опсег<br><i>Measuring range</i> | Калибрациска мерна можност<br><i>Calibration measurement capability (cmc)*</i> | Метода на калибрација<br><i>Method of calibration</i>   | Забелешка<br><i>Remark</i> |
|-------------------|---|---------------------------------------|--|---|----------------------------|
| 1                 | 2   | 3                                     | 4  | 5   | 6                          |
| 4.                | pH метри/<br><i>pH meters</i>                           | 1,00 pH ÷ 4,00 pH                     | 0,02 pH  | Директен метод на калибрација со Сертифицирани Референтни Материјали (CRM)/<br><i>In-house method with Certified Reference Materials (CRM)</i><br>Интерен метод ИР 7.2.1-38PM (в.2, 19.11.2020) врз основа на EPA/600/4-79/020 Method 150 MKC EN ISO 10523:2013 | /                          |
|                   |   | 4,01 pH ÷ 9,00 pH                     | 0,01 pH  |   |                            |
|                   |   | 9,01 pH ÷ 14,00 pH                    | 0,02 pH  |   |                            |

Хемиска анализа, референтни материјали/ Кондуктивност  
*Chemical Analysis, reference materials/ Conductivity*

- во лабораторија / in the laboratory
- на терен / on the field

| Реден број<br>No. | Предмет на калибрација<br><i>Subject of calibration</i> | Мерен опсег<br><i>Measuring range</i> | Калибрациска мерна можност<br><i>Calibration measurement capability (cmc)*</i> | Метода на калибрација<br><i>Method of calibration</i> | Забелешка<br><i>Remark</i> |
|-------------------|---|---------------------------------------|--|---|----------------------------|
| 1                 | 2   | 3                                     | 4  | 5   | 6                          |



|    |                                       |   |                |  |   |
|----|---------------------------------------|---|----------------|--|---|
| 5. | Кондуктометри/<br>Conductivity-meters | $5 \mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1} \div 150 \text{ mS} \cdot \text{cm}^{-1}$ | 0,5 % relative | Директен метод на калибрација со Сертифицирани Референтни Материјали (CRM)/<br>IR 7.2.1-39PM<br>(v.2, 19.11.2020)<br>врз основа на<br>EPA/600/4-79/020<br>Method 120.1<br>MKC EN 27888:2007<br><br><i>Direct method of calibration with Certified Reference Materials (CRM)</i><br><i>In-house Method IR 7.2.1-39RM</i><br><i>(v.2, 19.11.2020)</i><br><i>based on</i><br><i>EPA/600/4-79/020</i><br><i>Method 120.1</i><br><i>MKC EN 27888:2007</i> | / |
|----|---------------------------------------|---|----------------|--|---|

Хемиска анализа, референтни материјали/ количество супстанца  
Chemical Analysis, reference materials/ amount of substance

- во лабораторија / in the laboratory
- на терен / on the field

| Реден број<br>No. | Предмет на калибрација<br>Subject of calibration   | Мерен опсег<br>Measuring range   | Калибрациска мерна можност<br><i>Calibration measurement capability (cmc)*</i> | Метода на калибрација<br><i>Method of calibration</i>   | Забелешка<br><i>Remark</i> |
|-------------------|--|--|--|---|----------------------------|
| 1                 | 2  | 3  | 4  | 5   | 6                          |
| 6.                | Спектрофотометри (UV и VIS подрачје) /<br>Фотометри Spectrophotometer (in the UV and VIS area) / Photometers | Апсорбанс (A) на определена бранова должина<br>$\lambda = (235 \div 430) \text{ nm}$<br><br><i>Absorbance (A) on wavelength</i><br>$\lambda = (235 \div 430) \text{ nm}$ | 0,0050   | Директен метод на калибрација со Сертифицирани Референтни Материјали (CRM)/<br>Интерен метод<br>IR 7.2.1-40PM<br>(v.2, 19.11.2020)<br>врз основа на упатство од производител на CRM/<br><i>Direct method of calibration with Certified Reference Materials (CRM)</i><br><i>IR 7.2.1-40PM</i><br><i>(v.2, 19.11.2020)</i><br><i>based on instructions from the manufacturer of CRM</i> | /                          |
|                   |  | Бранова должина<br>$\lambda = (200 \div 690) \text{ nm}$<br><br><i>Wavelength</i><br>$\lambda = (200 \div 690) \text{ nm}$   | 0,20 nm  |   |                            |

м-р Слободен Чокревски  
MSc Sloboden Chokrevski

Директор  
Director

